



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Договорниот орган: Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул: “Даме Груев“, бр. 14 - Скопје, има потреба од јавна набавка на услуга – користење на телекомуникациски услуги – податочна мрежа за пренос на податоци (ИПВПН).

За таа цел, договорниот орган: Министерството за финансии спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка која треба да заврши со електронска аукција во согласност со член 64, став 2 и член 121, став 1 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2007, бр.130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011 и 15/2013).

Лица за контакт во врска со предметот на набавката: Дарко Јакимовски, тел. (02) 3106-709, електронска адреса: darko.jakimovski@finance.gov.mk, Слободан Јаневски, тел. (02) 3106-115, електронска адреса: slobodan.janevski@finance.gov.mk.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет за јавна набавка најдоцна до **21.11.2013 година, до 12:00 часот**, по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во писарницата на Министерството за финансии, на адреса ул.“Св. Кирил и Методиј”, бр.54 во Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“).

Кон оваа покана е приложена тендерска документација која ги содржи сите информации кои можат да помогнат за изработка на понудата. Молиме, при изготвувањето на понудата економските оператори да ги користат оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Тендерската документација е објавена и може да се преземе од следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk> и секој заинтересиран економски оператор може да ја преземе бесплатно. Тендерските документи се достапни на македонски јазик.

Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување. Исто така, и евентуалните измени на тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, а измените ќе бидат објавени и на ЕСЈН <https://e-nabavki.gov.mk>.

За евентуалните измени на тендерската документација ќе бидат известени сите **економски оператори кои презеле тендерска документација.**

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **21.11.2013 година, во 12:00 часот**, во просториите на Министерството за финансии, ул. „Св. Кирил и Методиј“ – бр.54, Скопје, I кат, во салата за состаноци (поранешна зграда на Нова Македонија).

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 2% од вкупната вредност на понудата, без пресметан ДДВ.

Скопје, 1.11.2013 година

**Комисија за јавна набавка
Претседател
Дарко Јакимовски**